





ПОЧИТУВАНИ ИДНИ СТУДЕНТИ,

Факултетот за биотехнички науки ги отвора вратите за **ВАС** кои својата академска кариера и животна определба ќе им биде насочена во полето на прехранбеното инженерство и едукацијата за производство на здрава и безбедна храна, а со тоа ВАШИОТ интелектуален потенцијал ќе го насочите кон успешен професионален и личен развој со меѓународно призната диплома.

Кон остварување на вашата **АКАДЕМСКА ИДНИНА**, Ве потсетуваме дека нашата Високообразовна Институција на УКЛО, наставата ќе ја реализира преку **четири акредитирани студиски програми на I циклус на студии**

-  **КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА**
-  **ТЕХНОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ**
-  **ЗООТЕХНИКА**
-  **МЕНАЏМЕНТ ВО АНИМАЛНО ПРОИЗВОДСТВО***

Студиските програми подетално може да ги разгледате на следниот линк:

<http://www.fbn.uklo.edu.mk/>

Активни студиски програми и број на студенти кои ќе се примаат

Студиска програма	Редовни студенти	партиципација (ЕУР)	Редовни со школарина	партиципација (ЕУР)	вонредни	партиципација (ЕУР)
<i>Квалитет и безбедност на храна</i>	40	200	5	400	5	400
<i>Технологија на анимални производи</i>	25	200	5	400	5	400
<i>Зоотехника</i>	20	200	5	400	10	400
<i>*Менаџмент во анимално производство</i>	20	200	5	400	5	400

УПИСНИ РОКОВИ

Сите кандидати треба да пополнат електронска пријава **ПРЕД започнувањето на уписните рокови**.

Електронското пријавување се врши на: <http://upisi.uklo.edu.mk/Account/Register.aspx>

	Прв уписен рок	Втор уписен рок	Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите	27.08, 31.08 и 01.09.2020	14 и 15.09.2020	24.09.2020
Објавување на прелиминарна ранг листа	07.09.2020	17.09.2020	25.09.2020
Приговори	08.09.2020	18.09.2020	26.09.2020
Објавување на решение за прием на кандидатите	09.09.2020	21.09.2020	28.09.2020

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Пријава за запишување
2. Оригинални свидетелства за завршено средно образование
3. Оригинални документи: Диплома за завршено средно образование во учебната 2019/2020 година; Диплома за положена државна матура; свидетелства за завршено средно образование
4. Извод од матична книга на родените
5. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
6. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
7. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено средно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесуваат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
8. **Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4**

Подетални информации за документацијата по точка 6, 7, 8 може да се види од

Конкурсот

<https://uklo.edu.mk/filemanager/konkursi/2020-21/KONKURS%20I%20ciklus,%202020-2021,%20final%20final.pdf>

Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

- **документи од претходното образование во оригинална форма** (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),
- **незаверени копии од документите од претходното образование** (што остануваат во досието на студентот).“

Сите критериуми за бодирање се дадени во Точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, а двата предмети битни за бодирањето кои ги одредува институцијата / факултетот се дадени во ПРИЛОГ 1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година.

**ДОКОЛКУ СМЕ ВАШИОТ ИЗБОР, ПОДГОТВЕНИ СМЕ ЗАЕДНО ДА ОСТАВИМЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ КОН ИДНИНАТА НА НАШАТА ЗЕМЈА.**

ИЗБЕРИ КВАЛИТЕТ, ИЗБЕРИ ТРАДИЦИЈА!